

SONY®

3-700-289-12(1)

LCD дитигален ТВ во боја



Дополнителни информации и одговори на
вашиите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница

<http://www.sony.net/>

Упатство за употреба

KDL-32L4000
KDL-37L4000

BRAVIA

© 2008 Sony Corporation



ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НА "SONY" ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Запис за сопственикот


Моделот и бројот на серијата се на задната страна од ТВ. Запишете го бројот во следново празно место. Секогаш кога ќе го побарате Вашиот Sony продавач погледнете го.

Бр. на моделот

Сериски бр.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За намалување на ризик од пожар или елек. шок, не го изложувајте на дожд или влага.




Овој симбол има значење да го предупреди корисникот од присуство на неизолирана "опасна волтажа" што го опкружува ТВ и може да има доволна количина на ризик од електричен шок.



Овој симбол има значење да го предупреди корисникот од присуство на важни инструкции во литературата која иде заедно со ТВ за работа и одржување.

Немојте да го изложувате ТВ на капење или прскање и немојте да ставате врз него предметот со течности, како што се вазни.

Заземјување на антената во согласност со Националниот електричен код, ANSI/NFPA 70



ВНИМАНИЕ

За заштита од електро шок и експлозија, немојте да го употребувате поларизиранот AC кабел со продолжен кабел, кутија или др. освен ако не е целосно ставено.

Декларација

Име на фирмата: SONY
Модел: KDL-32L4000/KDL-37L4000
Одговорен одел: Sony Electronics Inc.
Адреса: 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230

Овој апарат е во согласност со дел 15 од FCC правилата. Работата е предмет на следниве услови: (1) Овој апарат не предизвикува штетни пречки, и (2) овој апарат мора да прифати било каква примена пречка, вклучувајќи и пречка која може да предизвика несакана работа.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со лимитите за Класа Б за дигитални апарати, кој е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC. Овие ограничувања се дизајнирани за обезбедување на прифатлива заштита од оштетувања во делови при инсталација. Оваа опрема произведува, употребува и може да пренесува радио фреквенција и ако не е инсталирана и не се употребува во согласност со упатствата, може да се предизвика оштетувања на радио комуникацијата. Сепак, нема гаранција дека нема да се случат пречки во поединечната инсталација. Ако оваа опрема не предизвикува штетни пречки за радио или ТВ прием, кои можат да се отстранат со исклучување или вклучување на опремата, корисникот може повторно да се обиде следејќи го следново:

- Завртете ја или преместете ја антената.
- Одалечете ги опремата и ресиверот.
- Опремата поврзете ја на различен кружен тек од таа на која е поврзана ресиверот.
- Консултирајте се со продавачот или со искусен радио/ТВ техничар за помош.

Настојувањата на FCC регулативите, Ве предупредуваат да внимавате со било какви промени или модификации не се одобрени во ова упатство и овластеното лице може да забрани неговата употреба.

Заштитените кабли пропарчани во ова упатство мора да се употребуваат со оваа опрема со цел да се придружуваат со лимитите за дигитални апарати кои се во согласност со Поддел Б од Делот 15 на FCC правилата.

За корисниците во Канада

Класата Б дигитални апарати е во согласност со Канадскиот ICES-003.

Безбедност

- Со ТВ работете само на 120-240 V AC.
- Користете AC кабел за струја одобрен од Sony и е прикладен за волтажата каде што го употребувате.
- Утикачот е дизајниран за безбедносни цели, да се уштека во штекерот само. Ако неможете да го ставите утикачот до крај, контактирајте го продавачот.
- Ако ТВ не го употребувате неколку дена, исклучете го кабелот од струја. Немојте да го влезете за кабелот.
- За детали кои се однесуваат за безбедносна претпазливост, видете "Важни безбедносни инструкции" на стр. 3.

Инсталирање

- ТВ треба да се постави во близина на достапен штекер за струја.
- За заштита од внатрешно затоплување, немојте да ги затворате отворите за вентилација.
- Немојте да го ставате ТВ во близина на топли и влажни места или да ставате предмети кои имаат прекумерна прашина или механичка вибрација.
- Избегнувајте работа на ТВ на температура од 41°F (5°C).
- Ако ТВ сте го пренеле директно од ладно на топло место, или ако температурата на просторијата одеднаш се смени, сликата може да биде матна или има слаба боја поради кондензираната влага. Во овој случај, почекајте неколку часа за да испарат влагата.
- За обезбедување најдобра слика, екранот немојте да го изложувате на светлост или директна сончева светлина. Препорачливо е да употребувате рефлектор насочен надолу од таван или покријте го екранот со непроѕирен материјал. Пожелно е ТВ да го ставите во соба каде што подот и ѕидовите не се од рефлективен материјал.

ВНИМАНИЕ

Следниот ТВ Sony употребувајте го само со следниот WALL-MOUNT BRACKET или TV-stand.

	Бр. на модел на ТВ Sony	
	KDL-32L4000	KDL-37L4000
Sony Wall-Mount Bracket Model No.	SU-WL500	
Sony TV-Stand Model No.	SU-FL300M	

Употребувајте го со друг WALL-MOUNT BRACKET или TV-stand може да предизвика нестабилност и може да предизвика повреда.

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Битола	Тринитрон	нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4 E-mail: btsony@mt.net.mk	++389 47 227236
Гевгелија	Ват	ул. „7-ми Ноември“ бр.4 E-mail: watt@mt.net.mk	++389 34 211804
Охрид	Рит Електроника	бул. „Туристичка“ бр.44А E-mail: ritel@mt.net.mk	++389 46 261281
Скопје	Видео Дата	ул. „Брадфордска“ бр.1 E-mail: info@videodata.com.mk	++389 2 3081700

За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:

ДТЦ „Палом Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk

Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium



ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Почитувани клиенти,

Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY". "SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување со резервни делови во рок од 5 години.

Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четринаесет) дена, гарантниот рок се продолжува за онолку време колку што траела поправката.

Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго от 30 дена, производот ќе биде заменет со нов.

Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подолу.

Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.

Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од гаранцијата према своите купувачи.

Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон блок од продавницата од каде е купен производот.

Гаранцијата не важи во следните случаи:

- Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување (употреба).
 - Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за преправање на податоците во гарантниот лист.
 - Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на производот.
 - Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени (модификации).
 - Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
- Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.

За корисниците

Потребно доволно знаење за инсталирање на ТВ. Бидете сигурни да за подговорот за инсталација на Sony или договорот за лиценца и обрнете внимание на безбедноста за време на инсталацијата.

Забелешка

Овој ТВ вклучува QAM демодулатор кој Ви овозможува да примате непречен дигитална кабловска телевизија преку претплатнички сервис за кабелски пренос. Можноста за дигитална кабловска ТВ програми во Вашето подрачје зависи од типот на програмирањето и сигналот обезбеден од кабелскиот провајдер.


Информации за заштитните знаци

Macintosh е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и други земји.

HDMI, HDMI лого и High-Definition Multimedia Interface се регистрирани заштитни знаци за HDMI Licensing LLC.



Произведени под лиценца од Dolby Laboratories. "Dolby" и дупло-D симболот се заштитни знаци на Dolby Laboratories.

Blu-ray Disc е заштитен знак.

"BRAVIA", BRAVIA и  се регистрирани заштитни знаци на Sony Corporation.



Важни инструкции за безбедност

- 1) Прочитајте ги овие инструкции.
- 2) Зачувајте ги инструкциите.
- 3) Обрнете внимание на предупредувањата.
- 4) Следете ги сите инструкции.
- 5) Немојте да го употребувате во близина на вода.
- 6) Чистете го само со сув материјал.
- 7) Не ги блокирајте отворите за вентилација. Инсталирајте го во согласност со инструкциите на производителот.
- 8) Не го ставајте во близина на топли извори како радијатор, кумбе или др. апарати (засилувач) кои создаваат топлина. 
- 9) Не ја оштетувајте безбедноста на поларизираните или утикачот за заземјување. Поларизираните утикач има две сечива со една страна поширока. Утикачот за заземјување има две сечива и трет крак за заземјување. Поширокото сечиво или третиот крак се за Ваша безбедност. Ако обезбедниот утикач не одговара со Вашиот штекер, консултирајте електричар за замена на застарениот штекер.
- 10) Заштитете го кабелот за струја од поместување или од притискање, особено на утикачот, соодветна кутија и точката каде што излага од апаратот.
- 11) Користете само додатоци кои се назначени од страна на производителот.
- 12) Користете само приколка, трножец, држач или табла кои се назначени од производителот, или сте го купиле заедно со апаратот. Кога се употребува прикола, обратете внимание кога се движат за избегнување на повреда. 
- 13) Откачете го апаратот за време на молњи или ако не го употребувате долго време.
- 14) Погледнете ги сите сервиси за квалификуван персонал. Потребно е сервисирање кога апаратот е оштетен на било каков начин, на пр. како кабелот за струја или утикачот се оштетени, истрена е течност или внатре паднал предмет, апаратот е изложен на дожд или влага, не работи нормално или Ви паднал..

(Продолжува)

ВЛАЖНОСТ

За намалување на ризик од пожар или електричен шок, ТВ не го изложувајте на дожд или влага.

- TV не смее никогаш да се изложи на капење, прскање или истурање на било каква течност.
- Немојте да ставате предмети полни со течност, како на пр. вазна или растение врз ТВ..
- Немојте ТВ да го употребувате во близина на вода; на пр., во близина на када, лавабо од кујна, када за перење, влажен подрум или во близина на базен и т.н.



ЧИСТЕЊЕ

Кога го чистите, осигурајте се дека сте го отклучиле кабелот за струја за избегнување електричен шок.

- Кабинетот на ТВ чистете го со сува мека ткаенина.



- Избришете го LCD екран нежно со мека ткаенина.
- Тврдокорна нечистотија може да се отстрани со ткаенина малку навасена со топла вода со малку сјај.
- Ако употребувате ткаенина со хемикалии, Ве молиме да ги следите инструкциите дадени на опаковката.
- Никогаш немојте да употребувате силни средства за чистење, како што се разредувач, алкохол или бензин.
- Од време на време препорачливо е да ги всисувате отворите за вентилација за обезбедување правилна вентилација.

ВЕНТИЛАЦИЈА

Отворите за вентилација на ТВ се неопходни за обезбедување сигурна работа со ТВ и за заштита од прекумерно затоплување.

- Немојте да ги блокирате или да ги покриете отворите за вентилација со ткаенина или со други материјали.



- ТВ немојте никогаш да го ставате на кревет, кауч, тепих или др. слични површини каде што отворите за вентилација може да бидат блокирани.



- Освен ако не е обезбедена соодветна вентилација, може да се натрупа прашина и да се оштети.
- Немојте никогаш да дозволите да влезат било какви течности или цврсти предмети во отворите за вентилација.



- Ако било каква течност или цврст предмет падне во ТВ, веднаш откачете го и однесете го во квалификуван сервис пред да почнете да го употребувате.
- Никогаш немојте да туркате предмети од било каков тип во ТВ низ отворите за вентилација кои можат да дојдат во контакт со висок напон или да се предизвика пожар или електричен шок.


Овозможете адекватен простор околу ТВ за обезбедување правилна воздушна циркулација.

- ТВ никогаш не го ставајте во затворен простор, како на пр. кутија или вграден плакар, освен ако не се обезбеди правилна вентилација.




Оставете малку простор околу ТВ и поставете го како што е прикажано. Во спротивно, може да има неадекватна воздушна циркулација и да предизвика претоплување, кое може да предизвика пожар или оштетување на ТВ.

Инсталација во ѕид



Оставете отприлика олку место околу ТВ.


Инсталација со држач




Оставете отприлика олку место околу ТВ.

ТВ никогаш не го ставајте на следниве начини:

Воздушната циркулација е блокирана.



Воздушната циркулација е блокирана.



SONY®

ГАРАНТЕН ЛИСТ



Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подолу. Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во продавницата од каде е купен производот.

Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:

XXXXXXXXXXXX

Купувач
Адреса-Телефон:

Фирма увозник:

Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):

Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:

Датум:

Сериски Бр. 1234567890

Index

0 - 9 buttons 23
4:3 Default 27

A
AC IN 16
Advanced 34
Advanced Settings 34
Alternate Audio 26
AUDIO OUT jack, described 16
Auto Adjustment 28
Auto Program 20, 29
Auto Wide 27

B
Backlight 25
Balance 26
Basic 34
Bass 26
Brightness 25

C
Cable 29
CABLE/ANTENNA input, described 16
CC button 21
CH+/- button 23, 24
Change Password 31
Channel Block 30
Channels
 Creating labels 33
 Setting up 20
CineMotion 34
Closed caption modes 33, 34
Closed Captions (CC) 33
Color 25
Color Temp 25
COMPONENT IN
 (1080i/720p/480p/480i) 16

D
Diagnostics 29
Digital CC 34
Digital Channels 29
DIGITAL OUT OPTICAL 16
Digital Rating 30
DISPLAY button 21

E
English Rating 32
ENT button 23
External Input Block 31

F
Favorites 29
FAVORITES button 21
French Rating 32

H
HDMI IN jack, described 15
Horizontal Center 28
Hue 25

I
Info Banner 33
Infrared Receiver (IR) 24
INPUT button 23, 24
Installing the TV on a wall 37

J
JUMP button 23

L
Label Channels 29
Label Video Inputs 33
Language 33

M
MENU button 21, 24
Movie Rating 31
MTS 26
MUTING button 21

N
Noise Reduction 25

P
PC IN 16
Phase 28
Picture 25
PICTURE button 21
Picture Mode 25
Pitch 28
POWER button 22, 24
POWER LED 24
Power Management 28
Power Saving 34
Product Information 34

R
Rating 30
Reset 25, 26, 36
RETURN button 21

S
S VIDEO jack, described 16
Select Country 31
Settings
 Channel 29
 Parental Lock 30
 PC Settings 28
 Picture 25
 Screen 27
 Setup 33
 Sound 26
 Sharpness 25
 Show/Hide Channels 29
 SLEEP button 21
 Sleep Timer 33
 Sound Mode 26
 Speaker 26
 STANDBY LED 24

T
TIMER LED 24
TOOLS button 23
Treble 26
Troubleshooting 35, 36
TV Rating 31

U
U.S.A. Rating 32
Unrated 30

V
Vertical Center 28
VIDEO/AUDIO (L/R) jacks, described 15, 16
Viewing Blocked Programs 32
VOL+/- button 21, 24


W
WIDE button 22
Wide Mode 27, 28

НОСЕЊЕ НА ТВ


ТВ носете го на одреден начин

За да избегнете паѓање на ТВ и да се предизвика сериозна повреда, следете ги следниве напатствија:


- ❑ Пред да го носите ТВ, откачете ги сите кабли.
- ❑ Носење голем ТВ треба да го носат двајца или повеќе луѓе.
- ❑ Кога носите ТВ, рацете поставете ги како што е прикажано и цврсто држете го. Немојте да го притискате LCD екранот.
- ❑ Кога носите ТВ, немојте да ставате предмети кои создаваат шок или вибрации или прекумерна сила.



- ❑ Кога дигате или движите ТВ, цврсто држете го одоздола. Вашата дланка ставате ја директно одоздола, но немојте да го притиснете предниот панел или делот за влечење.



- ❑ Кога носите ТВ, за да избегнете да си ги штинете рацете или прстите, немојте да ги ставате меѓу ТВ и држачот, или да го држите долниот агол на ТВ.



ИНСТАЛАЦИЈА

ТВ треба да се стави во близина на достапен AC штекер за струја.

- ❑ ТВ не го оставајте со екранот нагоре или надолу, наопaku или на неговата страна.
- ❑ ТВ никогаш не го ставајте на топли, мрсни, влажни или многу прашливи места.
- ❑ ТВ никогаш не го ставајте на места со високи температура, како на пр. директна сончева светлина, во близина на радијатор или отвор за топлење. На такви места ТВ може да се прегрее и да направи деформација во опкружувањето и/или да предизвика дефект на ТВ



- ❑ ТВ никогаш не го ставајте на места изложени директно под климатизер; влага може да кондензира внатре и може да предизвика дефект.



- ❑ Не го ставајте ТВ на места каде може да е изложен на механички вибрации.
- ❑ Не го ставајте ТВ каде што можат да влезат инсекти..
- ❑ Не го ставајте ТВ на места каде што може да штрчи, како на пр. на или позади столб, или на места каде што можете да ја удриrete гльавата или да се повредите.
- ❑ За заштита од пожар отстранете ги запалливите предмети (пр. свеќи).
- ❑ Врз ТВ не ставајте опрема по избор.

Заштитете го ТВ од превртување

Преземете мерки за заштита на ТВ од превртување и можни повреди, дефект на ТВ и имотот.



- ❑ Обезбедете го ТВ во сид и/или држач.
- ❑ Никогаш немојте да го ставате ТВ на нестабилна и/или нерамна површина.
- ❑ Немојте да дозволувате да се качуваат деца или да играат со мебелот и ТВ.
- ❑ ТВ немојте да го ставате врз мебел врз кој може лесно да се нагази, како на пр. врз ормар со фиоки.
- ❑ Внимавајте да го ставите ТВ на место каде неможе да се бутне, повлече или преврте.
- ❑ Внимавајте со AC кабелот за струја и каблите за поврзување така да не можат да се повлечат или да го дофатат деца.

Болници

ТВ не го ставајте на места каде што се употребува медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинската опрема.



Надворешна употреба

Не го ставајте ТВ надвор. ТВ не треба да биде изложен на дожд или директна сончева светлина со цел избегнување на штета и можен пожар или електричен шок.

Не го ставајте овој ТВ во возило, брод или др. брод

- ❑ Прекумерно тресење при движење на возило или непрекинато нишањ на брод ТВ може да падне и некој да се повреди.



- ❑ Изложувањето на ТВ на морска вода може да предизвика пожар, електричен шок или оштетување на ТВ.



Магнетско влијание

- ❑ Овој ТВ има силен магнет во звучниците кои произведуваат магнетно поле. Предмети осетливи на магнетно поле држете ги настрана од звучниците.
- ❑ Електро-магнетната радијација емитирана од избраната опрема ставена премногу блиску до ТВ може да направат извртување на сликата и/или јак звук.

Вградување во ѕид

- За да го вградите во ѕид треба да употребувате држач за ѕидно монтирање. Кога го ставате или вадите ТВ и држачот, вникнете квалификувани изведувачи. Ако правилно не се обезбеди за време на ставањето или вадењето на ТВ од ѕидниот држач, ТВ може да падне и да предизвика повреда.



- Кога ТВ го поврзвате со ѕидниот држач следете ги добиените упатства.
- Спојте го држачот со одредениот дел добиен со ѕидниот држач.
- ТВ не го закачувајте на таван. Може да падне и да предизвика сериозни повреди.
- Немојте да зачачувате ништо на ТВ.
- Немојте да дозволувате да се качуваат деца на ТВ.



АС КАБЕЛ ЗА СТРУЈА

- Немојте да го допирате АС кабелот за струја и утикачот со влажни раце, може да предизвика електричен шок.



- Кога го откачувате АС кабелот за струја, фатете го утикачот и откачете го прво од ѕидниот штекер. Не влечете за гајтанот.




- Кабелот за струја држете го настрана од топлинни извори.

ТВ со трожично заземјување, ТВ мора да се поврзе на АС кабел за струја со земјена заштита.

- Не го менувајте или оштетувајте АС кабелот за струја.
- Консултирајте се со електричар за менување на то suit your TV.

Субјективниот АС кабел за струја ако е изабен и/или оштетен може да го оштети АС кабелот за струја и ТВ.

- Немојте да го ставате ТВ каде што кабелот за струја може лесно да се штине, свитка, изврти или да го нагазите.



- Немојте да оставите ништо или да замотате преку кабелот.
- Пред да ги поврзате каблите, за Ваша безбедност проверете дали сте го откачиле АС кабелот од струја.
- Немојте да го движите ТВ заедно со приклучен АС кабелот за струја (или други кабли како што се аудио и видео).
- Употребувајте само оригинални Sony АС кабел за струја со ТВч не е дозволено друг тип.
- Немојте да го употребувате добиениот АС кабел за струја со било која друга опрема.

- Никогаш немојте да употребувате оштетен АС кабел за струја. Оштетен АС кабел за струја може да предизвика краток спој, кој може да доведе до пожар или електричен шок.




Немојте да употребувате оштетен или АС кабел за струја со слаб напон.

- Целосно ставете го утикачот во штекерот. Ако е лабав, може да предизвика искра и да направи пожар.



- Немојте да го преоптоварите АС кабел за струја.



Откачете го АС кабелот за струја од ѕидниот штекер за комплетно остраување на струјата од ТВ.

- За време на грмотевници или кога ТВ е оставен без надзор или неупотребуван за подолго време, АС кабелот за струја исклучете го од штекер. Со ова може да се избегне оштетување на ТВ. Исто така откачете ја антената за заштита на ТВ.



- За заштита на енергија и од безбедносни причини, практикувајте да го откачите АС кабелот за струја од штекер.

Чистење на АС утикач

Откачете го АС утикачот и повремено исчистете го за избегнување на собирање прашина. Додека го чистите, погледнете дали има знаци на оштетување. Оштетен АС кабел за струја не треба да употребувате.



ДОДАТОЦИ

Мали додатоци држете настрана од дофат на деца. Употребувајте само посебни додатоци со ТВ.

Дотерување на волуменот

- Кога употребувате слушалки, дотерајте го волуменот за избегнување на пресилен аудио звук за избегнување оштетување на слухот.



БАТЕРИИ

Батериите за далечинскиот управувач се потрошливи.

- За заштитување на околината, употребените батерии отстранете ги во согласност со законските регулативи.
- Батериите не ги ставајте во оган.
- Неправејте краток спој, демантирајте или да ги претоплите батериите.
- Заменете ги само со исти или адекватен тип на батерии. Употребата на неправилни батерии може да доведе до експлозија.

Технички карактеристики

ТВ систем:

NTSC
ATSC (8VSB земјен)
QAM на кабел

Американски ТВ стандард
ATSC согласен 8VSB
ANSI/SCTE 07 2000
(Не вклучува CableCARD функционалност)

Опфатени канали:

Земјени 2-69 2-69
Кабелски 1-135 1-135
Антена: 75-ohm external terminal for VHF/UHF

Панел систем:

LCD (Liquid Crystal Display) Panel

Резолуција за гледње (хоризонтално×вертикално):

1,366 точки × 768 линии

VIDEO IN 1/2:

S VIDEO (4-pin mini DIN) (VIDEO 1):

Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms небалансиран, негативен инт.
C: 0.286 Vp-p (Burst signal), 75 ohms

VIDEO: 1 Vp-p, 75 ohms небалансиран, негативен интгер.

AUDIO: 500 mVrms (100% модулација)

Импеданца: 47 kilohms

COMPONENT IN 1/2:

YPbPr (Component Video):

Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms небалансиран, негативен интервал

Pb: 0.7 Vp-p, 75 ohms PR:

0.7 Vp-p, 75 ohms

Сигнал: 480i, 480p, 720p, 1080i

AUDIO: 500 mVrms (100% модулација)

Импеданца: 47 kilohms

HDMI IN 1/2:

HDMI: Видео: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Аудио: Двоканален дигитален PCM 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 и 24 bits

АУДИО (HDMI IN 1):

500 mVrms (100% модулација)

Импеданца: 47 kilohms

АУДИО ИЗЛЕЗ:

500 mVrms (100% модулација)

ДИГИТАЛЕН АУДИО ИЗЛЕЗ (ОПТИЧКИ):

Оптички дигитален аудио излез (PCM/Dolby Digital)

PC IN:

Аналоген RGB (D-sub 15-pin):

0.7 Vp-p, 75 ohms, позитивен

Видете PC Input Signal Reference Chart на стр.38

AUDIO (Stereo mini jack):

500 mVrms (100% модулација)

Импеданца: 47 kilohms

Потребна јачина:

120 V-240 V AC, 50/60 Hz

Големина на екранот (во инчи):

32, 37

Звучници/Цел опсег (2):

(во mm) 50 × 115

(во инчи) 2 × 4 3/4

Излез на звучникот:

10 W + 10 W

Потрошувачка:

KDL-32L4000:

вклучена 165 W

во standby помалку од 1.0 W

KDL-37L4000:

вклучена 190 W

во standby помалку од 1.0 W

ДИМЕНЗИИ:

KDL-32L4000:

со држач:

(во mm) 807 × 585 × 242

(во инчи) 31 7/8 × 23 1/8 × 9 5/8

без држач:

(во mm) 807 × 548 × 101

(во инчи) 31 7/8 × 21 5/8 × 4

KDL-37L4000:

со држач:

(во mm) 933 × 653 × 276

(во инчи) 36 3/4 × 25 3/4 × 10 7/8

без држач:

(во mm) 933 × 616 × 112

(во инчи) 36 3/4 × 24 3/8 × 4 1/2

Тежина:

KDL-32L4000:

со држач:

(во kg) 16.0

(во lb.) 35 lb 5 oz

без држач:

(во kg) 13.8

(во lb.) 30 lb 7 oz

KDL-37L4000:

со држач:

(во kg) 21.2

(во lb.) 46 lb 12 oz

без држач:

(во kg) 18.2

(во lb.) 40 lb 2 oz

Добиели додатоци:

Далечински управувач RM-YD025 (1)

Батерии големина AA (2)

АС кабел за струја (1)

Држач за маса (1)

Завртки (3)

Врвца за кабел (1)

Упатство за работа (1)

Упатство за брзо дотерување (1)

Гаранција (1)

Карта за Online регистрација (1)

Флаер за соодветни програми (1)

Додатоци по избор:

Кабли за поврзување

Поддршка за вградување

Држач за ѕидно монтирање: SU-WL500

TV-држач:

KDL-32L4000: SU-FL300M

KDL-37L4000: SU-FL300M

Можноста за додатоци по избор зависи од залиха.

Дизајнот и техничките карактеристики се предмет за менување без никаква претходна најава.

PC Input Signal Reference Chart

Резолуција	Сигнали	Хоризонтално (Пиксели)	×	Вертикално (Линии)	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)	Стандардна
VGA		640	×	480	31.5	60	VGA
		640	×	480	37.5	75	VESA
		720	×	400	31.5	70	VGA-T
SVGA		800	×	600	37.9	60	VESA Guidelines
		800	×	600	46.9	75	VESA
XGA		1024	×	768	48.4	60	VESA Guidelines
		1024	×	768	56.5	70	VESA
		1024	×	768	60.0	75	VESA
WXGA		1280	×	768	47.4	60	VESA
		1280	×	768	47.8	60	VESA
		1360	×	768	47.7	60	VESA

Овој ТВ PC влез не поддржува зелен интервал или мешан интервал.

Овој ТВ PC VGA влез не поддржува испрепелени сигнали.

За подобар квалитет на слика, препорачливо е да се употребува сигнали од горенаведената шема со 60 Hz вертикална фреквенција од персонален компјутер. Во утикач и вклучување, сигнали со 60 Hz вертикална фреквенција автоматски се селектираат.

LCD ЕКРАН

- Иако LCD екранот е направен со високо прецизна технологија и има ефективни пиксели од 99.99% или повеќе, црните точки или светлите делови на светло (црвено, сино или зелено) можат константно да се појавуваат на LCD екранот. Ова е структурна особина на LCD и не е дефект.
- LCD екранот е направен со високо прецизна технологија и за постигнување на високо ниво на перформансите и квалитетот на сликата, позадината на овој ТВ е дотеран во максимална светлина. Нерамномерна светлина може да се добие кога LCD ТВ се гледа во темен амбиент на празен екран. Оваа состојба е нормална и не е дефект на ТВ. Менување на Режим за слики, дотерување на позадината го ослободуваат Light Sensor, или го вклучуваат распоредување на енергијата (Power Management) и ја подобрува состојбата.
- За избегнување оштетување на LCD панелот, екранот немојте да го изложувате на директна сончева светлина.
- Немојте да го притискате или гребете LCD екранот или да ставате предмети врз ТВ. Сликата може да е неправилна или LCD панелот може да се оштети.
- Ако ТВ се употребува на ладно место, може да се појави дамка на сликата или сликата може да стане темна. Ова не индицира дефект. Ова се подобрува како што се зголемува температурата.
- При подолго време прикажување на една иста слика, тогаш сликата “се втиснува” во екранот. Треба да се изгуби за неколку минути.
- LCD екранот и околу него се затоплува кога се употребува ТВ. Ова не е дефект.
- Врз LCD екранот избегнувајте да прскате средство против инсекти со испарувачки материјали.
- Избегнувајте LCD екранот да е во долготраен контакт со гумени или пластични материјали.

Скршен панел на екранот

Немојте да фрлите ништо врз ТВ бидејќи може да предизвика да се скрши LCD екранот, да пукне или расфрли.



- Ако LCD панелот се оштети, на екранот може да се појават мали делови од течен кристал.
- Со големи раце немојте да фаќате скршено стакло и избегнувајте секаков допир кожата и излагање на очите и устата. Избегнувајте директен контакт со течност или отровна површина на стакло бидејќи врз некои луѓе може да има штетно влијание. Допрените места можете да ги измиете со вода. Ако состојбата е истрајна, обратете се на доктор.
- Ако површината на ТВ пукне, не го допирајте додека не го исклучите AC кабелот за струка. Во спротивно може да се случи електричен шок.

СЕРВИСИРАЊЕ

Немојте да го употребувате ТВ ако се сомневате дека е оштетен.



- Немојте да се обидувате самите да го поправате, отварајќи го капакот можете да се изложите на опасна волтажа или други опасности. Обратете се во квалификуван сервис.
- Ако е потребно замена на делови, побарајте напишана спецификација од сервисерот каде пишува за адекватниот заменет дел со ист или слични карактеристики како и оригиналот. Неправилна замена може да предизвика пожар, електричен шок или други опасности.



Безбедносна проверка

- По завршувањето на ТВ сервисот или замената, побарајте од сервисерот да направи рутинска безбедносна проверка како што е побарано од Sony и да потврди дека е безбедно да се употребува ТВ. Ако ТВ не е исправен, сервисерот треба правилно да го распореди.




За корисниците во ОН

Ламбата во овој производ содржи жива. Оставањето на ваков материјал може да е регулиран поради животната околина. За информации за оставање или рециклирање, контактирајте ги локалните власти или Electronics Industries Alliance (www.eiae.org).

Подготовки за сидно монтирање

Sony Wall-Mount Bracket Model SU-WL500


Овој ТВ може да се стави на сид преку држач за сид (се продава одвоено). Пред да го монтирате ТВ на сид, држачот за маса мора да го извадите од ТВ.


 Немојте да го вадите држачот за маса поради ништо освен за сидно монтирање на ТВ.

Следете ги прикажаните чекори за вадење на држачот за маса:

- 1** Извадете ги сите кабли од ТВ.
- 2** Обезбедете ја куката за монтирање на задниот дел од ТВ.
- 3** Дотерајте го аголот на куката за монтирање.
- 4** Започнете со вадење на завртките позади ТВ (Видете ја следнава илустрација). Не вадите ни една друга завртка од ТВ.
- 5** Кога се извадени завртките, одлепете го ТВ од држачот. ТВ носете најмалку двајца луѓе. Не го оставајте ТВ сам.

За ставање на држачот, погледнете ги упатствата во прирачникот добиен со држачот за сидно монтирање модел за Вашиот ТВ. Потребно е знаење за ставање на овој ТВ, посебно за одредување на јачината на сидот за издржување на тежината на ТВ. **За изведување заштита и безбедност, Sony категорички препорачува да употребувате модел на држач за сидно монтирање наменет за Вашиот ТВ и монтирањето треба да биде изведено од корпоранти на Sony продавачите.**



 Чувајте ги остраниите завртки и држачот за маса на безбедно место додека не се одлучите пак да го поставите. Завртките чувајте ги понастрана од дофат на мали деца.

Други информации

Порблем	Можни решенија
Нема звук/Глазен звук	
Добра слика, нема звук.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверете го волуменот. <input type="checkbox"/> Притиснете MUTING или VOL + така да “Muting” исчезне од екранот (стр.21). <input type="checkbox"/> Дотерајте Speaker во On во дотерувањето Sound (стр.26). Ако е дотерано во Off, не се слуша звук од ТВ звучниците без обзир на ТВ волуменот.
Audio noise.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Бидете сигурни дека антената е поврзана преку 75-ohm коаксијален кабел (не следува). <input type="checkbox"/> Каблите од антената држете подалеку од др. кабли за поврзување. <input type="checkbox"/> За избегнување на ТВ пречки, употребувајте неоштетен кабел за антена.
Wide Mode се менува автоматски.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Моменталното дотерување Wide Mode автоматски е заменето со 4:3 Default дотерување кога ќе смените канал или видео влез, ако 4:3 Default во дотерувањето Screen е дотерано во Off. Ако сакате да погледнете во Wide Mode селектирано преку копчето WIDE, дотерајте 4:3 Default во Off во дотерувањето Screen (стр.27).
“Black box” на екранаот.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверете ја опцијата Auto Wide во дотерувањето Screen settings (стр.27). Сте селектирале текст опција во дотерувањето Setup и нема достапен текст. (Видете стр.33 и 34 за враќање на Setup.) За исклучување на ова, дотерајте го Closed Captions (CC) во Off. Ако се обидувате да селектирате затворен тип, селектирајте CC1 наместо Text1-4.
Црни ленти се појавуваат на горниот и долниот дел на екранот.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Некои програми со широк екран се снимени во опсег поголем од 16:9 (ова посебно е заедничко со театарските изданија). Вашиот ТВ ќе го покаже овој програм со црни ленти на горниот и долниот дел на екранот. За повеќе детали, проверете ги документите добиени со DVD (или контрактирајте го преносителот на програмот).
Одредени програми на DVD или др. дигитален извори прикажуваат помалку детали, особено за време на премотување или темни сцени.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Компресијата употребена од некои дигитални преносители или DVD можат да предизвикаат на ТВ екранот да се прикажат помалку детали или да предизвика на екранот да се појави неправилност (мали блокови или точки). Ова е поради зголемениот ТВ екран и можноста за покажување на многу фини детали и нормално е за некои дигитални снимени програми.
Далечинскиот управувач не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверете ја поларноста на батериите или заменете ги батериите. <input type="checkbox"/> Далечинскиот управувач насочете кон сензорот на ТВ. <input type="checkbox"/> Флуоресцентната лампа може да се меша со работата на далечинскиот управувач обидете се да ја исклучите флуоресцентната лампа. <input type="checkbox"/> Ништо да не му смета на сензорот за далечинскиот управувач.
Некои дигитални кабелски канали не се прикажуваат.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Некои компании за кабли имаат ограничување за пренесување на дигитални кабелски канали. За повеќе информации проверете кај надлежните. <input type="checkbox"/> Дигитален кабелски канал може да е дотеран во Hidden во дотерувањето Show/Hide Channels (видете стр.29).
Сте го заборавиле пасвордот	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Селектирајте го дотерувањето Parental Lock на екранот, потоа внесете го следниот главен пасворд: 4357. Главниот пасворд го брише претходниот и Ви дозволува да внесете нов пасворд (стр.31).
Како да ги вратите фабричките дотерувања на ТВ.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Вклучете го ТВ. Додека копчето V на далечинскиот управувач го држите надолу, притиснете го копчето POWER на ТВ. (ТВ самиот ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи.) Ослободете го копчето V. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Reset ќе ги избрише сите поставени дотерувања вклучувајќи и дотерувањето Parental Lock.

Содржина

Започнување

Добре дојдовте во светот на BRAVIA®.....	10
Составување на држач за маса.....	10
Поврзување на ТВ.....	12
Кабелски систем или VHF/UHF антенски систем.....	12
Кабелска кутија/Дигитална кабелска кутија.....	12
Кабелски систем и VHF/UHF антенски систем.....	13
Сателитски ресивер и кабел/антена.....	13
Видео, кабел и антена.....	14
Кога поврзувате опрема по избор.....	15
Обезбедување на ТВ.....	17
Заштита на ТВ од превртување.....	17
Употребувајте држач за ТВ Sony/.....	17
Препорачливи мерки за безбедност на ТВ.....	17
Спојување на поврзаните кабли.....	19
Правење листа со канали – Почетно дотерување.....	20

Основно ракување

Далечински управувач.....	21
ТВ контроли.....	24

Употреба на менијата

Преглед на менито.....	25
Дотерување на слика.....	25
Дотерување за звук.....	26
Дотерување на екран.....	27
Употреба на PC дотерување.....	28
Дотерување на канали.....	29
Дотерување на Parental Lock.....	30
Дотерување на Setup.....	33

Други информации

Проблеми и можни решенија.....	35
Подготвување за монтирање на сид.....	37
PC влезен сигнал за преглед на делот.....	38
Технички карактеристики.....	39
Индекс.....	40

Започнување


Добре дојдовте во светот на BRAVIA®

Ви благодариме што сте го набавиле овој Sony LCD дигитален ТВ во боја. Ова упатство е за моделот KDL-32L4000/KDL-37L4000. Проверете ги добиените додатоци според списокот на стр. 39.

Составување на држач за маса


Следете ги наведените потребни чекори за ставање на ТВ држачот.

- 1 Извадете го држачот за маса и завртките д картонската кутија. Завртките се наоѓаат во помошната торба.



⚠ Пикнете ја раката во пакетот кога го вадите ТВ од картонот.

- 2 Држачот за маса ставете го на висока и стабилна површина.



Други информации

Проблеми и можни решенија


Ако имате дополнителни прашања, сервисни потреби или потребна Ви е техничка поддршка обратете се кај Вашиот Sony TV продавач или посетете ја нашата веб страна или јавете се на следниов број:

<<http://www.sony.com/TVsupport>>

1-800-222-SONY(7669) for US Residents

Проблем	Можно решение
Нема слика.	
Не прима никаков канал.	<input type="checkbox"/> Бидете сигурни дека кабелот за струја правилно е поврзан. <input type="checkbox"/> Вклучете го ТВ. <input type="checkbox"/> Проверете го поврзувањето на антената/кабелот.
ТВ е заглавен на еден канал.	<input type="checkbox"/> Направете Auto Program за додавање на канали кои можат да се примат, а кои ги нема во ТВ меморијата (стр.29).
Не може да прими или да селектира канали.	<input type="checkbox"/> Направете Auto Program за додавање на канали кои можат да се примат, а кои ги нема во ТВ меморијата (стр.29). <input type="checkbox"/> Да примите или да селектирате кабелски канал, бидете сигурни дека Cable во дотерувањето Channel е дотеран во On (стр.29). За приманье или селектирање UHF канали преку антена, Cable дотерајте го во Off.
ТВ автоматски се исклучува.	<input type="checkbox"/> Проверете го Power Management во PC Settings. (стр.28)
Не се гледа слика од некои видео извори.	<input type="checkbox"/> Проверете го поврзувањето меѓу видео опрема по избор и ТВ. <input type="checkbox"/> Притиснете INPUT на далечинскиот управувач (стр.23). <input type="checkbox"/> Притиснете MENU на далечинскиот управувач. Селектирајте го саканиот влез од листата за надворешни влезови.
Слаба слика.	
Дупла слика.	<input type="checkbox"/> Проверете го поврзувањето на антената/кабелот. <input type="checkbox"/> Проверете го местото и насоката на антената.
Само снег и шум се појавуваат на екранот.	<input type="checkbox"/> Проверете дали е скршена или крива антената. <input type="checkbox"/> Проверете дали антената е при крај со употребата. (3-5 години во нормална употреба, 1-2 години покрај вода.)
Точкасти линии или дел.	<input type="checkbox"/> ТВ држете го понастрана од бучни извори, како автомобили, мотори или фен. <input type="checkbox"/> Ако употребува 300 ohm двоен графич, вишокот на графит држете го настрана од ТВ или употребувајте 75 ohm коаксијален кабел.
Нема боја/Темна слика/Бојата не е правилна/Сликата е пресветла	<input type="checkbox"/> Притиснете PICTURE да селектирајте сакан режим за слика (стр.21). <input type="checkbox"/> Дотерајте ја опцијата Picture Mode во Picture settings (стр.25). <input type="checkbox"/> Ако го дотерате режимот Power Saving во Low или High, ќе го зголеми нивото на црната боја.
Гласна слика.	<input type="checkbox"/> Бидете сигурни дека антената е поврзана со 75-ohm коаксијален кабел (не следува). <input type="checkbox"/> Кабелот за антената држете го настрана од др. кабли за поврзување. <input type="checkbox"/> За избегнување на пречки на ТВ, користете неоштетен кабел за антена.

Други информации

Опции	Опис
Power Saving	Селектирајте за намалување на потрошувачката со дотерување на задното светло. Ова исто го зголемува нивото на црно. Селектирајте од Off, Low и High.  Исто така имате пристап до Power Saving со употреба на копчето TOOLS далечинскиот управувач.
Product Information	Селектирајте за приказ на информации за опремата на Вашиот ТВ.
CineMotion	Селектирајте Auto за автоматски откривање на содржината на филмот. Движечки слики ќе се појават почисти и по природни. Селектирајте Off за онеспособување на пронајденото.


Programming Closed Captions (CC)



Ако селектирате Program под Closed Captions (CC), можете да ги менувате следниве дотерувања:

Опции	Опис
Basic	Ви овозможува да селектирате основна аналогна опција (EIA-608) за затворен тип. CC1, CC2, CC3, CC4 Приказ на испринтана верзија на дијалог или звучен ефект на програмот. (Треба да е дотерано во CC1 за повеќето програми.) Text1, Text2, Text3, Text4 Приказ на моментална информација за мрежа/станица користејќи или пола или цел екран (ако е достапен).
Digital CC	Ви овозможува да дотерате дигитален затворен тип во Basic (дигитален EIA-608) или Advanced (дигитален EIA-708).
Advanced	Ви овозможува да селектирате напреден дигитален (EIA-708) затворен тип. Селектирајте од достапните опции.
Advanced Settings	Ви овозможува да правите додатни дотерувања за дигитален (EIA-708) затворен тип. Селектирајте Text и потоа селектирајте или As Broadcast или Custom. Custom Ви овозможува прилагодување на следниве дотерувања: Character Style Стил 1-7 Character Color Боја 1-8 Character Size Мали, стандардни, големи Character Opacity Цврст, прозирен, транспарентен, светкав Edge Color Боја 1-8 Edge Type Непознат, покачен, депримиран, униформа, лева сенка, десна сенка Background Color Боја 1-8 Background Opacity Цврст, прозирен, транспарентен, светкав Window Color Боја 1-8 Window Opacity Цврст, прозирен, транспарентен, светкав


- Нежно лизгајте ја ТВ единицата до стеснетиот дел на држачот за маса и порамнете ги дупките за завртките.


Заден дел на ТВ



-  Немојте да притискате врз LCD панелот и рамката околу екранот.
-  Бидете внимателни да не ги штипнете рацете или AC кабелот за струја кога го ставате ТВ на држачот за маса.

- Употребете ги добиените завртки за спојување на ТВ со држачот.



-  Ако се употребува електричен завртувач, дотерајте го обртниот момент за стегнување до отприлика 1.5 N·m {15 kgf·cm}.


Поврзување на ТВ

За приказ на јасна свежа слика, морате правилно да го поврзете ТВ и да селектирате широк режим за приказ на сликата со правилен размер (видете “Менување на режимот за широк екран“ на стр.22). Препорачано е да се поврзе антена/кабел со 75-ohm коаксијален кабел (не следува) за примање на оптимален квалитетен сигнал. 300-ohm двоен водечки кабел лесно може да влијае врз радио шум и сл. и резултира со влошување на сигналот. Ако употребувате 300-ohm двоен водечки кабел, држете го подалеку од ТВ.

Можете да поврзете и опрема по избор со Вашиот ТВ (видете стр. 15). За поврзување на многукратна опрема, прочитајте го Quick Setup Guide.

Кабелски систем или VHF/UHF Антенски систем

Кабел или VHF/UHF (или само VHF) Антена




Од Cable settings во Channel settings, селектирајте Cable On или Cable Off за Вашиот тип на влезен сигнал.

Кабелска кутија/ Дигитална кабелска кутија

Употребете го ова виткање ако


- Претплатете се на кабелска ТВ која употребува систем на кодирање на сигналот и бара специјален уред за да ги гледате сите канали, и
- Ако немате намера да споите друг аудио или видео опрема со ТВ.



Дотерајте и Cable во On во дотерувањето Cable во Channel (видете стр.29).

За менување канали употребете го специјалниот уред, дотерајте го ТВ во канал 3 или 4 во зависност од специјалниот уред за канали. Auto Program автоматски ќе ги поправи каналите.

Дотерување на Setup



Опции	Опис								
Closed Captions (CC)	<p>Ви овозможува да селектирате од од неколку затворени типови на модели (за програми кои се пренесени со затворен тип).</p> <p>On Closed Captions (CC) е вклучен.</p> <p>Off Closed Captions (CC) е исклучен.</p> <p>Program Ви овозможува да постави основни и напредни Closed Captions (CC) опции. Видете “Програмирање на Closed Captions (CC)” на стр.34.</p> <p> Исто така имате пристап до Closed Captions (CC) со употреба на копчето CC на далечинскиот управува кога е во аналоген ТВ, дигитален ТВ и надворешни влезови (со исклучок на PC влезот).</p>								
Info Banner	<p>Дотерајте во On или Off. Кога е вклучен, се појавува опис на програмот и преостанато време (ако преносителот нуди ваков сервис). Се прикажува за неколку секунди кога каналот е сменет или копчето DISPLAY е притиснато.</p>								
Label Video Inputs	<p>Ви овозможува да ја идентификувате A/V опремата која е приклучена со ТВ, како видео, DVD и т.н. На пример, ако сте приклучиле DVD плеер преку COMPONENT IN приклучок, можете да селектирате DVD за Component input. Потоа кога ќе притиснете INPUT за менување на влез, името за видео што сте го назначиле се појавува на екранот.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Притиснете да светне видео влезот (Video 1-2, Component 1-2, HDMI 1-2, PC) што сакате да му одредите име. Потоа притиснете да селектирате влез. 2 Притиснете да светне еден од прикажаните наслови. Потоа притиснете да селектирате име. <p>Можете да селектирате од следниве називи за секој влез:</p> <table border="1"> <tr> <td>Video 1-2</td> <td>–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, Игри, видео, Skip</td> </tr> <tr> <td>Component 1-2</td> <td>–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, игри, видео, Skip</td> </tr> <tr> <td>HDMI 1-2</td> <td>–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, игри, видео, Skip</td> </tr> <tr> <td>PC</td> <td>–, Skip</td> </tr> </table> <p> Ако селектирате Skip, ТВ прескокнува влезови кога ќе притиснете INPUT.</p> <p> Skip е корисно за влезови за кој не е поврзана ниена опрема.</p>	Video 1-2	–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, Игри, видео, Skip	Component 1-2	–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, игри, видео, Skip	HDMI 1-2	–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, игри, видео, Skip	PC	–, Skip
Video 1-2	–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, Игри, видео, Skip								
Component 1-2	–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, игри, видео, Skip								
HDMI 1-2	–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, игри, видео, Skip								
PC	–, Skip								
Language	<p>Селектирајте за приказ он-скрин екран во избраниот јазик: Англиски, Шпански, Француски</p>								
Sleep Timer	<p>Дотерајте го времето во минути (Off, 15, 30, 45, 60, 90 или 120) што сакате да му преостане на ТВ пред да се исклучи автоматски.</p>								

(Продолжува)

Канадски модели: Selecting Custom Parental Lock Rating Options


За селектирање моментални карактеристики за Canada селектирајте Select Country (видете стр.31).

Опции	Опис	
English Rating	C	Сите деца.
	C8+	Деца до 8 години и постари.
	G	Програми за сите.
	PG	Присуство од возрасни.
	14+	Деца до 14 и постари.
French Rating	18+	Програми за возрасни.
	G	Програми за сите.
	8 ans+	Не е препорачливо за мали деца.
	13 ans+	Не е препорачливо за деца под 13.
	16 ans+	Не е препорачливо за деца под 16.
U.S.A. Rating	18 ans+	Програми само за возрасни.
	Видете “Модели за САД” на стр. 31 за детали.	

Блокирани програми за гледање

Можете да гледате блокирани програми со внесување на пасвордот. Притиснете ENT кога ќе дотерате во блокиран програм, потоа внесете го пасвордот. Ова привремено ја исклучува контролата за блокирање. За повторно активирање на Parental Lock, исклучете го ТВ. Кога ТВ повторно ќе се вклучи, повторно се активира Parental Lock.


Кабелски систем и VHF/UHF антенски систем



Ако сакате да гледате од двете антени и кабелски пренесуван сигнал, треба да употребувате прекинувач A-B RF (не следува), како што е прикажано.


Употребете A-B селектор за менување меѓу воздушен сигнал и кабелски сигнал. Потоа дотерајте во Cable во дотерувањето Channel во On или Off, како што е опишано на стр.29.

Сателитски ресивер и кабел/антена



- VIDEO IN 2 е исто достапно за кабелско поврзување на VIDEO.
- Ако Вашиот сателитски ресивер не е опремен со S VIDEO, употребете VIDEO кабел (жолт) наместо S VIDEO кабел.
- Повикајте го програмот Initial Setup, како што е опишано во “Дотерување листа на канали” на стр.20 по завршување на поврзувањето.

Видео, кабел и антена



- ✎ VIDEO IN 2 е достапно и за VIDEO кабелско поврзување.
- ✎ Ако Вашето видео не е опремено со S VIDEO, употребете VIDEO кабел (жолт) наместо S VIDEO кабел.
- ✎ Повикајте го програмот Initial Setup, како што е опишано во “Дотерување листа на канали” на стр.20 по завршување на поврзувањето.

Опции	Опис
Change Password	Селектирајте за менување на пасвордот.
✎ Пасвордот Ви треба и за понатамошно влегување во дотерувањето Parental Lock. Ако го загубите пасвордот, видете “Загубен пасворд.” на стр.36.	
Select Country	U.S.A. Селектирајте за популарни програми во САД (видете подолу). Canada Селектирајте за популарни програми во Канада (видете стр.32).

US Модели: Selecting Custom Parental Lock Rating Options


За селектирање моментални карактеристики за САД, селектирајте U.S.A. во Select Country.

Опции	Опис
Movie Rating	G Сите деца и генерално сите.
	PG Се сугерира присуство на постар.
	PG-13 Присуство на постар за деца под 13.
	R Ограничено гледање, присуство на постар се сугерира за деца под 17.
	NC-17 и X Не е достапно до 17 или помали.
TV Rating <i>Block programs by their rating, content or both</i>	Блокирање заради на години
	TV-Y Сите деца.
	TV-Y7 Наменете за деца од 7 и постри.
	TV-G Генерално сите.
	TV-PG Се препорачува присуство од постари.
	TV-14 Строго присуство на постари.
	TV-MA Само за возрасни.
	Блокирање заради содржина
	FV Фантазија-насилство.
	D Сугестивен дијалог.
L Остри зборови.	
S Сексуални ситуации.	
V Насилство.	
✎ За обезбедување можност за максимално блокирање, дотерајте Блокирање врз база на години.	

Употреба на менијата


🔒 Употреба на Parental Lock Settings

Parental Lock дотерувањето Ви овозможува ТВ да го дотерате во програма за блокирање во согласност со нивната содржина и број на карактери. Употребете од 0-9 на далечинскиот управувач за да внесете четири дигитален пасворд. Првиот пат можете сами да си составите пасворд, потврдете го пасвордот притискајќи повторно на ентер.




Опции	Опис
Rating	<p>Off Исклучување на Parental Lock. Ниенден програм не е блокиран за гледање.</p> <p>Child Максимални програми кои се одобрени се: ОД: TV-Y, TV-G, G Канада: C, G, TV-Y</p> <p>Youth Максимални програми кои се одобрени: ОД: TV-PG, PG Канада: C8+, PG, 8 ans+, TV-PG</p> <p>Young Adult Максимални програми кои се одобрени: ОД: TV-14, PG-13 Канада: 14+, 13 ans+, TV-14</p> <p>Custom Селектирајте за рачно дотерување. ОД: Видете стр.31 за детали. Канада: Видете стр.32 за детали.</p>
Digital Rating <i>(Доступно само во УСА каде што постои претходно)</i>	<p>Off Исклучете го Parental Lock. Ниенден програм кој содржи специфична програма не е блокиран за гледање.</p> <p>Custom Селектирајте за блокирање програма.</p> <p>Clear All Селектирајте за бришење на целиот систем.</p> <p>🔒 Оваа работете ќе се избрише кога моменталното мени Digital Rating и менито нема више да биде достапно се додека ТВ е поставен во канал кој содржи одреден програм.</p>
Unrated <i>(Доступно само кога Country е дотерано во U.S.A.)</i>	<p>Allow Ви овозможува програми и филмови кои се без карактеристики.</p> <p>Block Ги блокира сите програми и филмови кои се без карактеристики.</p> <p>🔒 Ако блокирате некарактеризирани ТВ програми, бидете свесни дека следните типови на програми можат да бидат блокирани: програми пренесувани од др. земја, хитен пренос, политички програм, спорт, вести, најави од јавни сервис, религиозни програми и прогноза.</p>
Channel Block	<p>Ви овозможува блокирање канали без обзир на карактеристиките.</p> <p>За гледање на блокирани канали</p> <p>Притиснете ENT кога ќе дотерате во блокиран канал и впишете го пасвордот.</p>
External Input Block	<p>Ви овозможува блокирање на надворешни влезови без обзир на карактеристиките.</p> <p>За гледање на блокирани надворешни влезови</p> <p>Притиснете ENT кога ќе дотерате блокиран влез и потоа внесете го пасвордот.</p>


Кога поврзувате опрема по избор



Мени	Опис
1 VIDEO IN 2 VIDEO/L(MONO)-AUDIO-R	<p>Поврзете со мешан видео и аудио излезен приклучок со камерата или друго видео опрема како што се видео игри.</p> <p>🔒 Ако имате моно опрема, поврзете го аудио излезна приклучок со TV L (MONO) аудио влезен приклучок.</p>
2 HDMI IN 1 HDMI/L-AUDIO-R	<p>HDMI (High-Definition Multimedia Interface) обезбедува некомпесирана, сите дигитални аудио/видео интерфејси меѓу ТВ и било која HDMI-опремена аудио/видео опрема, како што е set-top box, DVD плеер и A/V ресивер. HDMI поддржува покачен или високо дефиниран видео, плус дигитално аудио.</p>
3 HDMI IN 2	<p>Ако опремата има DVI приклучок, а нема HDMI приклучок, поврзете го DVI приклучокот со HDMI IN 1 (HDMI-co-DVI кабел или адаптер) приклучок и поврзете аудио приклучок со L-AUDIO-R приклучок од HDMI IN 1. (DVI приклучок е за видео сигнали.)</p>



HDMI-co-DVI кабел





Аудио кабел






HDMI адаптер

🔒 Немојте да поврзувате PC со TV HDMI влез. Употребете PC IN (RGB IN) влез наместо кога поврзувате PC.


(Продолжува)















Мени	Опис
4 PC IN (RGB/AUDIO)	Поврзете компјутер со видео излезен приклучок преку HD15-HD15 кабел (аналоген RGB, не следува). Можете да поврзете и друг аналоген RGB уред. Видете “PC влезен сигнал прегледен дел” на стр.38 за сигнали кои можат да се прикажат.  За некои Apple Macintosh компјутери, можеби ќе треба да се употреби адаптер (не следува). Ако ова е таков случај, поврзете го адаптерот со компјутерот пред да ги поврзете HD15-HD15 каблите.  Ако сликата е со шум, трепери или не е јасна, дотерајте ги Phase и Pitch во PC дотерување на стр. 28.
5 VIDEO IN 1 S VIDEO	Поврзете со S VIDEO излезен приклучок на камерата или друга видео опрема која има S VIDEO. Обезбедува подобар квалитет на слика од комбинирано видео (1 / 8).
8 VIDEO IN 1 VIDEO/L(MONO)-AUDIO-R	Поврзете со комбинирана видео и аудио излезни приклучоци на вашата A/V опрема како што е видеото или друга видео опрема. Следна комбинирана видео и аудио (VIDEO 2) е поставена на левата страна на панелот од ТВ.
6 COMPONENT IN 1/2 (1080i/720p/480p/480i)/L-AUDIO-R	Поврзете со DVD плеер или дигитален set-top box комбинирано видео (Y/P/R) и аудио (L/R) приклучок. Комбинираното видео обезбедува подобар квалитет на сликата отколку S VIDEO (5) и мешано видео поврзување (1 / 8).
7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Поврзете со оптички аудио влез на дигиталната аудио опрема која е PCM/Dolby digital компатабилна.
9 AUDIO OUT L-AUDIO-R (FIX)	Поврзете со лев и десен аудио влезен приклучокна аудио и видео опремата. Можете да ги користите овие излези за слушање на аудио ТВ преку стерео систем.
10 AC IN	Поврзете го добиениот AC кабел за струја.
11 CABLE/ANTENNA	RF влез кој може да се поврзе со Вашата Кабелска или VHF/UHF антена.

* Произведена под лиценца од Dolby Laboratories. “Dolby” и дупло-D симбол се заштитен знак на Dolby Laboratories.

-  VIDEO IN 1 е опремен со S VIDEO. S VIDEO ќе се селектира кога двете комбинирано видео и S VIDEO се поврзани.
-  Комбинираното видео (Y/P/R) поврзување е неопходно за гледање на 480i, 480p, 720p и 1080i формати. Забележете дека овој ТВ ги прикажува сите типови на формати на слики со резолуција 1,366 точки × 768 линии.
-  HDMI поврзување е неопходно за гледање на 480i, 480p, 720p, 1080i и 1080p формати. Забележете дека овој ТВ ги прикажува сите типови на формати со резолуција 1,366 точки × 768 линии.

Дотерување на канали




Опции	Опис
Favorites	Селектирајте омилени канали и надворешни влезови (видете стр.21).
Cable	On Селектирајте ако примате кабелски канал преку кабелска ТВ. Off Селектирајте ако употребувате антена.  Auto Program треба да го вклучите по менување на дотерувањет Cable.
Digital Channels	Селектирајте да додате дигитални канали.
Auto Program	Автоматски се дотерува листа на канали на ТВ на сите примени канали. 1 Селектирајте Auto Program. 2 Селектирајте OK за започнување на Auto Program.  Вклучената Auto Program ќе ја избрише Favorites list.
Show/Hide Channels	Ви овозможува да се покажат или скријат каналите кои се појавуваат кога го употребувате копчето CH +/-. 1 Притиснете  за листање канали додека не најдете канал што сакате да се прикаже или скрине. Потоа притиснете  и селектирајте го. 2 Притиснете  за определување дали каналот ќе се појави или скрине. Потоа притиснете  и селектирајте го.  Каналите кои се одредени скриени се достапни само со копчињата 0-9.  Каналите автоматски можете да ги дотерате скриени со Auto Program.
Label Channels	Ви овозможува назначување имиња (како повик на станица) со броевите на каналите. 1 Притиснете  да листате низ каналите. Потоа притиснете  да селектирате број на канал што сакате да го именуваат. 2 Притиснете  да листате низ карактерите на името (A-Z, 0-9 и т.н.). Притиснете  за движење кон следниот карактер. Повторете за да додате до 7 карактери на името. Притиснете  за да се појави OK и потоа  да се постави.
Diagnostics	Прикажува дијагностички информации за ТВ. Ова може да е корисно во обезбедувањ информации за авторизирани сервис или лица за поправки.

Опции	Опис
Horizontal Center	Ви овозможува да ја движите позицијата на сликата лево и десно (Достапно само во Wide <i>✎</i> Horizontal Center е корисна ако ТВ е поврзан со опрема за играње.
Vertical Center	Ви овозможува да ја движите позицијата на сликата горе и доле (Достапно само во Wide Zoom).

PC дотерување

Кога е поврзан PC со ТВ и е селектиран влез за PC, на екранот се појавува PC Settings наместо дотерувањето Screen.



Опции	Опис
Wide Mode	Normal Селектирајте за приказ на слика во оргинална големина.
	Full1 Селектирајте за зголемување на сликата за исполнување на екранот, а задржувајќи ја оргиналната пропорција.
	Full2 Селектирајте зголемување на сликата за пополнување на екранот.
Auto Adjustment	Селектирајте за автоматско дотерување на прикажаната позиција и фаза на сликата кога ТВ прима влезен сигнал од поврзан PC. Запоменете дека Auto Adjustment може да не работи добро со одредени влезни сигнали. Во ваков случај, рачно дотерајте.
Phase	Дотерајте по Pitch за фино дотерување на целосната острина.
Pitch	Дотерување на нерамна острина на екранот. <i>✎</i> За PC Input Signal Reference Chart, видете стр.38.
Horizontal Center	Ви овозможува да ја движите позицијата на сликата лево и десно.
Vertical Center	Ви овозможува да ја движите позицијата на сликата горе и доле.
Power Management	On Селектирајте за автоматско менување во режимот за заштеда кога нема влезен сигнал за 30 секунди.
	Off Селектирајте за исклучување на Power Management.
	<i>✎</i> Power Management не е VESA-компатибилен.

Обезбедување на ТВ

Sony стриктно препорачува превземање на заштитни мерки за ТВ од превртување, необезбеден ТВ може да се преврти и да се направат штети на имотот или пак телесни повреду дури и предизвикување на смрт.

Заштита на ТВ од превртување


- Обезбедете го ТВ во сид и/или на држач.
- Немојте да дозволите деца да играат или да се качуваат на мебелот и ТВ.
- Избегнувајте ставање и закачување предмети на ТВ.
- ТВ никогаш немојте да го ставите на:
 - лизгава, нестабилна и/или нерамна површина.
 - мебел на кој може лесно да се стапне, како ормар со фиоки.
- ТВ ставете го каде што не може да се повлече, турне или преврте.
- Сите AC кабли за струја и кабли за поврзување наместете ги каде што не се достапни за деца.

Use a Sony TV Stand

Употребете само назначен ТВ држач од Sony (видете стр.2) и следете ги инструкциите обезбедени со Sony ТВ држачот. Ако Sony назначил дека не може да се употребува некој ТВ држач, разгледајте ги следните препорачани мерки.

Препорачливи мерки за обезбедување на ТВ

- 1 Обезбедете го држачот за ТВ.
 Бидете сигурни дека ТВ држачот е соодветен затежината на ТВ. Употребете два потпирача за аглите (не следува) за обезбедување на држачот.
 За секој аголен потпирач употребете соодветна опрема за:
 - закачете една страна од аголниот потпирач во сидниот клинец.
 - другата страна закачете ја за ТВ држачот.




(Продолжува)

2 Обезбедете го ТВ со држач.

Употребете опрема по избор подолу наведен (не следува):

- М6 × 12-18mm завртка за прицврстување (закачена во ТВ држач за маса).
- Завртете или сл. (закачете го со ТВ држачот).
- Јаже или ланец (доволно јак за издржување на тежината на ТВ). Бидете сигурни дека не се прелабави.




🔗 Контакттирајте ја Sony поддршка за потрошувачи, според моделот на Вашиот ТВ да добиете соодветна обезбедена опрема.
 – За Обединетите Држави јавете се на: 1-800-488-7669 или видете на: www.sony.com/accessories
 – За Канада јавете се на: 1-877-899-7669

3 Прицврстете го ТВ во сид.


Употребете опрема подолу наведена (не следува).

- Две М6 × 12-18mm завртки за прицврстување (зацврстете ги во сидните дупки кои се наоѓаат на задниот дел од ТВ).
- Јаже или ланец (прикачете една М6 завртка за прицврстување).
- Сидно прицврстување (закачете го со сиден клинед) доволно јак за издржување на тежината на ТВ (дупката да помине низ сидната завртка, а потоа закачете го со друга М6 завртка).



🔗 Мерката 2 обезбедува минимална заштита на ТВ од превртување. За понатамошна заштита, следете ги препорачаните три мерки.
 🔗 Ако се употребува електричен штрафцигер, затегнете го обртниот момент до приближно 2.0 N·m {20 kgf·cm}.

Дотерување на екранот




Опции	Опис	
Wide Mode	Wide Zoom	Екранот се исполнува со минимално искривување.
	Normal	За приказ на слики со 4:3 во оригинална големина кога оригиналот е 4:3.
	Full	За зголемување на хоризонталната слика за исполнување на екранот кога оригиналната слика е 4:3 (Стандардно дефинирана). Кога оригиналната слика е 16:9 (Високо дефинирана), селектирајте режим за приказ на слика со 16:9 во оригинална големина.
		🔗 Нормално не е достапно кога гледате 720p или 1080i од компонентен видео излез или 720p, 1080i или 1080p од HDMI влез или дигитален ТВ.
Auto Wide	On	Селектирајте за автоматско менување на режимот на екранот кој е најдобар за моменталниот програм. Ако променетата фреквенција на екранот се достави, селектирајте Off.
	Off	Селектирајте за исклучување на опцијата Auto Wide. Изберете режим за екранот од опцијата Wide Mode.
		🔗 Auto Wide не е достапен кога гледате аналоген ТВ.
4:3 Default <i>Селектирајте default Screen Mode з гледање на 4:3</i>	Wide Zoom	Ја зголемува сликата 4:3 за исполнување на 16:9 екран, ја прикажува што е можно повеќе како оригиналната слика.
	Normal	Селектирајте за приказ на 4:3 слика во оригиналната големина.
	Full	Зголемување на 4:3 хоризонтална слика, за пополнување на екранот.
	Off	Селектирајте за продолжување на моменталното дотерување на Wide Mode кога е сменет канал или влез.
		🔗 Ако 4:3 Default не е дотеран во Off, дотерувањето Wide Mode се менува само за моменталниот канал. Кога менувате канали (или влезови), Wide Mode автоматски се заменува со 4:3 Default дотерување за 4:3. За запомнување на моменталното дотерување на Wide Mode ако се сменети каналите и влезовите, дотерајте го 4:3 Default во Off.

Употреба на менијата

(Продолжува)

Дотерување на звук




Опции	Опис	
Sound Mode	Dynamic	Ги зголемува високите и басот.
Прилагоден звук за слушање	Standard	Стандарден звук најдобар за домашна употреба.
	Clear Voice	Соодветен за говори.
	Reset	Моменталните дотерувања на Sound Mode заменете ги со фабричките.
Treble		Зголемување или намалување на многу силни звуци.
Bass		Зголемување или намалување на многу ниски звуци.
Balance		Намалување на балансот на левиот и десниот звучник.
MTS	Stereo	Стерео прием кога гледате програми пренесени стерео.
	Auto SAP	Автоматско менување на ТВ во следниот аудио програм кога сигналот е примен.. Ако ниеден SAP сигнал не е присутен, ТВ останува во режимот Stereo .
	Mono	Моно прием. Употребете го за намалување на шумот за време на слаб стерео пренос.
MTS е достапен само за аналогни програми.		
Alternate Audio		Селектирајте меѓу можните опции за менување меѓу алтернативниот аудио тек. Програмат што сте го поставиле може да се пренесе на разни јазици во наизменичниот аудио тек.
		Наизменичното аудио не е достапно ако програмат не е пренесен со наизменичен аудио тек.
Speaker	On	Селектирајте за вклучување на ТВ звучниците.
	Off	Селектирајте за исклучување на ТВ звучниците и слушање на ТВ звук низ надворешен аудио ресивер и звучници.

Исто така можете да пристапите кон **Sound Mode**, **MTS** и **Alternate Audio** преку копчето **TOOLS** на далечинскиот управувач.

Спојување на поврзаните кабли



Можете да ги споите поврзаните кабли со добиената врвца за каблите како што е прикажано.





AC кабелот за струја немојте да го спојувате со други кабли.


Правење листата на канали – Почетно дотерување



По завршување со поврзување на ТВ, вклучете го Initial Setup, кој автоматски ќе ги дотера достапните канали. Initial Setup екранот се појавува кога ќе го вклучите ТВ. Ако во тој момент не сакате да ги дотерувате каналите, можете да го направите тоа подоцна со селектирање на Auto Program опцијата во дотерувањето Channel (видете стр.29).

- 1 Притиснете  за вклучување на ТВ. Initial Setup екранот се појавува.
- 2 Притиснете  за истакнување на саканиот јазик.
- 3 Пораката “Прво поврзете ги каблите или антената. Дозволено 50+ мин. за комплетирање.” и “Сега започнува на ауто програм?” се појавува, бидете сигурни дека веќе сте ги поврзале каблите или антената, а потоа селектирајте OK за започнување на Auto Program. Ако сакате покасно да започне Auto Program, селектирајте Cancel.



 Ако имате можност за кабел и антена, прво поврзете ги каблите.

- 4 Започнува скенирање на каналите. Ако сакате да го запрете и покасно да го вклучите Auto Program, притиснете Cancel.
- 5 Кога Auto Program е комплетен, притиснете  за да продолжи.
- 6 Ако Initial Setup програмирањето најде кабелски канал, можете да скенирате антенски канали. Поврзете ја антената преку A-B RF прекинувач (не следува) и сменете го прекинувачот во антена а потоа Auto Program почнува да бара канали преку антената.



Ако Initial Setup најде канали преку антената, Auto Program процесот ќе заврши. Ако сакате да скенирате кабелски канали, подоцна ќе можете да го направите преку Channel.

За повторно вклучување на Auto Program

- Употребете го Auto Program како што е опишано на стр.29.

За приказ на Picture во Preferred Aspect Ratio


- Селектирајте соодветен Wide Mode опишано на стр.22 и 27.



Употреба на менијата

Преглед на MENU


MENU обезбедува пристап на едно копче за контролирање на ТВ. Ви овозможува подобро да изведувате разни задачи непосредно со контрол панелот на екранот отколку со притиснатите копчиња на далечинскиот управувач.

Дотерување слика



Опции	Опис
Picture Mode	Vivid Селектирајте за зголемување на контраст и острина на сликата.
Прилагоден поглед на слика	Standard Селектирајте за стандардно дотерување на слика. Препорачливо за домашна употреба.
	Custom Ви овозможува да го зачувате првенственото дотерување.
	 Имате пристап до Picture Mode со помош на копчето TOOLS или PICTURE на далечинскиот управувач.
Reset	Вратете ги фабричките дотерувања на Picture Mode со бришење.
Backlight	Подетесете ја позадината посветло или потемно.
Picture	Зголемен или намален контраст на сликата.
Brightness	Подесување на сликата, светло или темно.
Color	Зголемување или намалување на интензитетот на бојата.
Hue	Зголемување или намалување на зелената нијанса.
Color Temp	Cool Селектирајте да дадете на белата боја сина нијанса.
Бело дотерување	Neutral Селектирајте да дадете на белата боја неутрална нијанса.
	Warm Селектирајте да дадете на белата боја црвенкаста нијанса.
Sharpness	Дотерајте ја остријата или мекоста на сликата.
Noise Reduction	Намалување на нивото на шумот. Селектирајте од High, Medium, Low и Off.
	 Намалувањето на шумот не е достапно кога гледате 1080i или 1080p.

ТВ контроли




Мени	Опис
1 MENU	Притиснете за приказ на MENU со ТВ функции и дотерување (видете “Преглед на MENU” на стр.25).
2 INPUT	За приказ на листа на надворешни влезови. Притиснете непрекинато за прекин на влезовите. Влезовите можете да ги менувате со притискање на \uparrow/\downarrow и \oplus додека е прикажана листата на надворешни влезови. Видете стр.33 за информации околу дотерувањата на имињата на надворешните влезови, вклучувајќи го и Skip. Во екранот MENU, ова копче служи како потврдување на селектирано или дотерано.
3 - VOLUME +	Притиснете да го дотерате волуменот. Во екранот MENU, ова копче служи како лево/десно.
4 - CHANNEL +	Притиснете да скенирате канали. За брзо скенирање канали, притиснете и држете надол било кое $-/+$. Во екранот MENU, ова копче служи за горе/доле.
5 POWER	Притиснете за вклучување и исклучување на ТВ.
6 TIMER LED	Светнува портокалово кога е дотеран sleep timer.
7 STANDBY LED	Светнува црвено кога ТВ е во PC режим за заштеда на енергија.
8 POWER LED	Светнува зелено кога ТВ е вклучен.
9 (IR) Infrared Receiver	Прима IR сигнали од далечинскиот управувач.
10 Speaker	Излезен аудио сигнал.

CHANNEL + копчето употребете го како преглед кога работите со ТВ.
 Осигурете се дека ТВ е целосно исклучен пред да го вадите кабелот за струја.

Основни операции

Далечински управувач



Копчето 5 и CH + имаат допирни точки. Нив користете ги како преглед кога работите со ТВ.

Копче	Опис
1 DISPLAY	Притиснете еднаш за приказ на број на моменталниот канал, име на каналот, преостанато време и Wide Mode. Приказот на екран (OSD) се исклучува по неколку секунди.
2 SLEEP	Притиснете непрекинато додека на ТВ се прикаже времето во минути (Искл., 15, 30, 45, 60, 90 или 120) уште колку време останува до исклучување. За откажување на Sleep Timer, притиснете SLEEP непрекинато додека не се појави Off.
3 FAVORITES	Притиснете еднаш за приказ на зачувана омилена листа. Можете да зачувате до 8 канали и/или надворешни влезови.
Како да додадете во листата Кога ќе дотерате канал што сакате да го додадете на листата, притиснете FAVORITES и ќе се истакне “Додадете во листата”, а потоа притиснете \oplus . Вашата листа ќе се чисти секогаш кога ќе го вклучите Auto Program (видете стр.20 и 29 за Auto Program).	
4 PICTURE	Притиснете непрекинато за кружење низ достапните типови на слики: Vivid, Standard, Custom. Типовите слики исто така се достапни во дотерувањето Picture. За детали, видете “Употреба на дотерување на слика” на стр.25.
5 RETURN	Притиснете за да се вратите на претходниот екран кога е прикажано MENU и дотерување.
6 MENU	Притиснете за приказ на MENU со ТВ функции и дотерувања. Видете “Преглед на MENU” на стр.25.
7 CC	Притиснете да вклучите/исклучите Closed Captions (CC). За менување или прилагодување на CC екранот, видете стр. 34.
8 0-9 ENT	Користете ги 0-9 и ENT копчињата за селектирање дигитален канал. За внес на 2.1, притиснете 2, 1 и ENT
9 VOL +/-	Притиснете за дотерување на волуменот.
10 MUTING	Притиснете да го пригушите звукот. Повторно притиснете или притиснете VOL + за враќање на звукот.

(Продолжува)



Копче	Опис
11 POWER	Притиснете за вклучување и исклучување на ТВ.
12 WIDE	Притиснете непрестано да поминете низ дотерувањето Wide Mode: Wide Zoom, Normal и Full. Wide Mode дотерувањето исто така е достапно во Screen. (Видете стр.27.)


Менување на Wide Screen Mode

(За PC тајминг, видете го следното)

4:3 Оригинал Стандардно дефиниран	16:9 Оригинал Високо дефиниран
m	m
Широк зум 	Широк зум
Нормален 	Нормален Овој тип не е достапен.
Целосно 	Целосно
Нормално не е достапен кога гледате 720p или 1080i од компонентен видео излез или 720p, 1080i или 1080p од HDMI влез или дигитален ТВ.	

Менување на Wide Screen Mode за PC тајминг

Влезен PC сигнал 800 × 600	Влезен PC сигнал 1280 × 768
m	m
Нормален 	Нормален
Целосно 1 	Целосно 1
Целосно 2 	Целосно 2



Копче	Опис
13 INPUT	Притиснете за приказ на листа од надворешни влезови. Притиснете непрекинато за прекин на влезовите. Влезовите се менуваат со притикање / и додека не се појави листа надворешни влезови. Видете стр. 33 за информации за дотерување на имиња надворешни влезови, вклучувајќи го и Skip.
14 / / / /	Притиснете / / / за придвижување на курсорот на екранот. Притиснете да селектирате/потврдите мени.
15 TOOLS	Притиснете за приказ на Tools Menu кој е поврзан со моменталниот влез: аналоген ТВ, дигитален ТВ или надворешен влез. (Видете стр.25, 26, 30 и 34)
16 JUMP	Притиснете да скокнете назад и натаму меѓу два канала. ТВ наизменично се менува меѓу моменталниот канал и последниот канал што е селектиран.
17 0 - 9 ENT	Притиснете од 0 - 9 да селектирате канал; каналот се менува по две секунди. Притиснете ENT за моментално менување на канал.
18 CH +/-	Притиснете да скенирате по каналите. За брзо скенирање канали, притиснете и држете надолу и едено и друго +/-.

Ставете две батерии големита AA (следуваат) да одговараат + и - на батериите со шемата внатре во далечинскиот управувач.

